

Примери за интегрирано планирање на еко стандарди во основно училиште

Проф. Д-р Снежана Мирасчиева

2 еко стандард Заштеда на вода	Наставни предмети			
Точка за акција 1: Анализа на состојбата на водоводната инсталација (цевки, славини, казанчиња)	Математика	Макед. јазик	Лик. образов.	
	Т. Мерење Т: Работа со податоци	Подрачје: Изразување и творење	Подрачје: Цртање	
Точка за акција 2: Замена и санирање на сите нефункционални чешми во училишната зграда	Запоз. на окол.	Природа	Географија	Природни науки
	Тема: Вода Тема: Јас истражувам	Т: Планетата Земја е променлив систем	Т: Елементи на животната средина	Тема: Екологија
Точка за акција 5: Истакнување на упатства за рационално користење на водата	Макед. јазик	Лик. образов.	Техн. образов.	Творештво
	Подрачје: Изразување и творење	Подрачје: Цртање	Т: Графичка писменост	Т: Говорно творештво-пишување пораки

<p><u>3 еко стандард</u> Одржув. на учил.зграда и здрава средина во училиштето</p>	Наставни предмети				
<p><u>Т. за акција 1:</u> Ослободување од непотребни предмети во училиш. зграда (скршени клупи, саксии, вазни, табли)</p>	<p>Македон. јазик</p>	<p>Техн.образ.</p>	<p>ЗО</p>	<p>Математ.</p>	
	<p>Подрачје: Јазик (броеви)</p>	<p>Т: Графичка писменост (Од идеа до реализација-скица и технички цртеж, Организација на работно место)</p>	<p>Т: Училишт. и значењето</p>	<p>Т: Работа со податоци</p>	
<p><u>Т. за акција 5:</u> Оплеменување на училниците и училиш. ходници со цвеќиња</p>	<p>ЗО</p>	<p>Математика</p>	<p>Лик. образ.</p>	<p>Биологија</p>	<p>Мак. јазик</p>
	<p>Т: Училишт. и значењето</p>	<p>Т: Мерење Т: Работа со податоци</p>	<p>Подрачја: Сликање, Обликување во простор, моделирање и градење</p>	<p>Т: Градба на растенијата Т: Улогата на растенијата во рамнотежата</p>	<p>Подрачје: Јазик (придавки)</p>

Еко стандард 4.
Уреден и
еколошки
училиштен двор

Наставни предмети

Т. за акција 4.

Садење на
локални цвеќиња

Географија

Техн. образ.

Лик.образ.

Т: Клима

Т: Графичка писменост (запознавање со мерење; цртање на скици)

Подрачје: Обликување во просторот, моделирање и градење

Т. за акција 12.

Видно означени места со изработени и поставени знаци видливи за сите во училиш.двор

Лик. образ.

Математика

З О

Мак. јаз.

Општест.

Подрачје: Дизајн и визуелна комуникација

Т: Форми во рамнината
Т: Работа со податоци

Тема: Ориентација во простор и време
Тема: Сообраќај

Подрачје: Изразување и творење

Тема: Живеалишта и населби

Примери за интегрирано планирање на еко стандарди во средно училиште

<u>Еко стандард 2</u> Заштеда на вода	Наставни предмети				
Т.за акција 2 Замена и санирање на сите нефункционални и чешми во училишната зграда	Биологија	Географија	Макед. јазик	Математика	
	Тематска целина: Екологија	Тематска целина: Хидросфера	Подрачје: Јазик	Тематска целина: Обработка на податоци	
Т. за акција 5 Истакнување на упатства за рационално користење на водата	Макед. јазик	Социологија	Спорт и спортски активности	Ликовна уметност	Граѓанска култура
	Подрачје: Јазик	Тематска целина: Културата како механизам на приспособув.			

<p>3 еко стандард Одржување на учил. зграда и здрава средина во училиштето</p>	<p>Наставни предмети</p>				
<p>Т. за акција 5 Оплеменување на училниците и училишните ходници со цвеќиња</p>	<p>Биологија</p>	<p>Макед. јазик</p>	<p><i>Соработка со разни инстит.</i></p>	<p>Математ.</p>	
	<p>Темат. целина: Растенија</p>	<p>Подрачје: Јазик</p>		<p>Темат.целина: Плоштина</p>	
<p>Т. за акција 6 Истакнување на упатства за одржување на училиш.зграда и здрава средина во училиш. Во сите простории од зградата</p>	<p>Математика</p>	<p>Ликовна уметност</p>	<p>Информатика</p>	<p>Македон. јазик</p>	<p><i>Спорт и спортски активнос.</i></p>
	<p>Тем.целина: Обработка на податоци (пресметув. на процент, дисперзија, графички</p>	<p>Темат.цел.: Цртање Сликање</p>	<p>Темат.целини: Програма за уредување на текст и примена Програма за табелирање и примена</p>	<p>Подрачје: Јазик</p>	<p>Темат.цел. Атлетика</p>

<p><u>Еко стандард 4.</u> Уреден и еколошки училиштен двор</p>	<p>Наставни предмети</p>			
<p>Т. за акција 4.</p> <p>Садење на локални цвеќиња</p>	<p>Географија</p>	<p>Биологија</p>	<p><i>Соработка со разни инстит.</i></p>	
	<p>Темат.целина: Литосфера</p>	<p>Темат.целини: Размножување на растенијата Екологија</p>		
<p>Т. за акција 12.</p> <p>Видно означени места со изработени и поставени знаци видливи за сите во училиш.двор (за места за игра, место за одмор, место каде што не</p>	<p>Ликовна Уметност</p>	<p><i>Литературни клубови</i></p>	<p><i>Урбана култура</i></p>	<p>Информатика</p>
	<p>Тематски целини: Цртање Сликање</p>			<p>Темат.целини: Програма за уредување на текст и примена</p>